



Врз основа на член 163 од Законот за високото образование („Сл. весник на РМ“ бр. 82/2018) и член 53 став 2 од Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и демонстратори на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (Универзитетски гласник бр. 411, 5 ноември 2018 година), и Одлуката на Наставно-научниот совет на ФЗНХ (бр. 02-221/8 од 18.3.2022 год.), деканот на **Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје**, распишува

ИНТЕРЕН ОГЛАС

за избор на демонстратори за академската 2021/2022 година

За академската 2021/2022 година се распишува оглас за избор на **1** демонстратор, како помошник во наставно-образованиот процес на прв циклус студии и тоа:

1. Еден демонстратор во научна област Хербологија, на предметните програми:

- **Општо поледелство со агроекологија** - фонд часови (3+2+2)
- **Основи на растително производство** - фонд часови (3+2+2)
- **Хербологија** - фонд часови (3+2+2).

Критериуми за избор во демонстратор

Кандидатите треба да ги исполнуваат критериуми предвидени во Законот за високото образование („Сл. весник на РМ“ бр. 82/2018) и Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и демонстратори на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (Универзитетски гласник бр. 411 од 5 ноември 2018 година).

За точката 1

- кандидатите треба да се студенти на втор или трет циклус студии на ФЗНХ во соодветна област, студиска програма Фитомедицина модул Хербологија, или на друга соодветна или сродна студиска програма.

Кандидатите треба да ги достават следните документи:

- Пријава за позицијата на која аплицираат со јасно наведен број на позицијата (кандидатот има право да конкурира само на една позиција) согласно Интерниот оглас;
- Доказ (потврда за редовно запишан семестар) дека се студенти на втор циклус (магистерски) или трет циклус на студии (докторски студии) на соодветна област / студиска програма;

ТЕЛ: +389 2 3255100
ДЕКАН: +389 2 3238218
ФАКС: +389 2 3134310

PHONE: +389 2 3255100
DEAN: +389 2 3238218
FAX: +389 2 3134310



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ
ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ



- Уверение за предвидени и положени испити (со оценки за положените испити), доколку кандидатот има положени испити;
- Доказ за завршен прв циклус студии според ЕКТС и освоени најмалку 240 кредити со просечна оценка за завршени студии (минимум 8,0)
- Уверение за завршени прв циклус студии;
- Кратка биографија (активности во периодот на студирање, контакт тел./ e-mail);
- Потврда за активно познавање на македонски јазик, доколку студиите ги имаат завршено на некој друг јазик.

Факултетот го задржува правото да не го ангажира избраниот демонстратор, доколку во летниот семестар нема доволен фонд на часови, односно предмети.

Демонстраторите се избираат за ангажман во академската 2021/2022 година, по што кандидатите имаат право за повторна апликација.

Документите се доставуваат на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје, ул. „16 Македонска бригада“ бр. 3 – Скопје, во рок од 5 работни дена од денот на објавувањето на Интерниот оглас, односно од 18.3.2022 година.

Интерниот Оглас е објавен на веб страната на факултетот www.fzhn.ukim.edu.mk.

ТЕЛ: +389 2 3255100
ДЕКАН: +389 2 3238218
ФАКС: +389 2 3134310

PHONE: +389 2 3255100
DEAN: +389 2 3238218
FAX: +389 2 3134310